

Параметри за квалитет на јавни говорни услуги

(согласно член 58 од Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги, донесен на ден 28.12.2005 година, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 01/06)

Индикатор за период: 01.01.2008 до 31.12.2008 година

Параметар	Потребно време за почетно приклучување		Грешки на услугите	Време на отстранување на грешки				Неуспешни повици		Време на воспоставување на повик		Време на одговор на операторска услуга		Време на одговор на служба за информации		Јавни говорници кои се исправни	Приговор од претплатници за висина на сметката
	потребно време за најбрзите 95%	потребно време за најбрзите 99%		Грешки/пристапна линија/годишно	Потребно време за поправка на 80% од грешките на пристапните линии	Потребно време за поправка на 95% од грешките на пристапните линии	Потребно време за поправка на 80% од сите други грешки	Потребно време за поправка на 95% од сите други грешки	% за национални повици	% за меѓународни повици	Средно време за национални повици	Средно време за меѓународни повици	Средно време на одговор во секунди	Процент на одговорени за време од 20 сек.	Средно време на одговор во секунди		
Статистика	(денови)	(денови)	(за 100 линии во година)	(часови)	(часови)	(часови)	(часови)	(%)	(%)	(секунди)	(секунди)	(секунди)	(%)	(секунди)	(%)	(%)	(%)
ОПЕРАТОРИ КОИ ОБЕЗБЕДУВААТ ПРИСТАП НА ЈАВНА ФИКСНА ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА И ЈАВНИ ГОВОРНИ УСЛУГИ																	
Македонски Телеком	6	13	0,13	23:22:57	52:53:04	25:24:52	64:28:48	3,11	0,04	1,43	3,2	11	87,77	17	69,10	90,70	0,085
КејблТел Скопје	5	14	2	24	36	24	72	3	-	3	-	8	80	30	70	-	0
Космофон Скопје	48 ч	96 ч	1,80	24	24	-	-	0,19	0,23	2,06	2,69	7,2	87	7,2	87	-	0,0045
Неотел Скопје	2	3,5	3,7	2,4	5,7	-	9	1,35	-	1,2	4,3	-	-	-	-	-	0,24
Он.Нет Скопје	-	-	-	24	24	24	24	1,80	0,07	<2	<5	30	70 за време од 30 сек	20	70	-	0,00017
ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ ГОВОРНИ УСЛУГИ																	
Актон Скопје								-	34,40	-	3						
Албан Нет Дебар								-	10	-	6						
Вокс Телеком Гостивар								-	43	-	од 8 до 12						
ЗОРИНС Нет Скопје								-	2,50	-	3						
ИНСИДЕ Охрид								-	6	-	5						
Интерспејс Прилеп								-	7	-	2						
Комбо 2003								-	од 2 до 3	-	од 30 до 50						
Компјунет М.Каменица								-	19,82	-	4,4						
Мател МК Скопје								-	24,33	-	0,1						
МедиаНет Кочани								-	2	-	10						
Мемтел Ресен								-	8	-	5						
М-Инженеринг Штип								-	50	-	5						
ММ Софт Ресен								-	1	-	4						
Мрежа Битола								-	2,10	-	18						
Некском Македонија Скопје								10	15	2	5						
Нексттел Скопје								-	21	-	3,40						
Нетплус Охрид								-	од 25 до 30	-	од 6 до 10						
Никосистемс Скопје								-	9,69	-	1115 msec						
ПЦ4Алл Охрид								-	30	-	од 5 до 7						
Пејовски Шпед Кичево								-	од 2 до 5	-	48						
Планета ЈАХУ Прилеп								-	2,4	-	22						
Спајдер Компјутери Струга								-	5	-	<2						
Стаелт Прилеп								-	20	-	од 5 до 10						
Тастер Битола								-	-	-	1						
Телнет комуникации Кичево								-	2,6	-	3,69						
Трио Компани Охрид								-	-	-	од 2 до 3						
Туше Охрид								-	20	-	5						
УЛТРАНЕТ ултра Скопје								-	0,19	-	3						

Напомена:

Улогата и задачата на АЕК е да собира податоци и да управува со база на податоци со цел за постојано следење и надзор на движењето на пазарот на јавни електронски комуникации во Република Македонија.

Податоците се обезбедени согласно член 58 од Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги ("Сл. весник на РМ" бр. 01/06), според кое секој нотифициран субјект за обезбедување на јавни фиксни телефонски мрежи и /или услуги и/или за обезбедување на јавни услуги на говор преку мрежи со комутација на пакети (Интернет протокол и други протоколи) доставува до АЕК Извештај за параметри за квалитетна јавни говорни комуникациски услуги за дефинираната година.

АЕК не превзема одговорност за точноста на податоците кои ги добива од нотифицираните субјекти. Законскиот застапник на компанијата со свој потпис и печат на Извештајот за параметри за квалитетна јавни говорни комуникациски услуги потврдува дека податоците, доказите и другите информации се вистински, точни и целосни. Согласно горенаведеното, АЕК напоменува дека во табелите е можан мал процент на грешка.